



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА




УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ



ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ ПОДДРЖАНА АНАЛИЗА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ МАШИНЫ

Научниот конференцијски програм



Скопје, септември 2009



УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ – СКОПЈЕ

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Институт за електрични машини, трансформатори и апарати



**ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ
ЗА КОМПЈУТЕРСКИ ПОДДРЖКАНА АНАЛИЗА НА
ЕЛЕКТРИЧНИТЕ МАШИНИ**

— научно-истражувачки проект —

Скопје, септември 2009





УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ – СКОПЈЕ



ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ
Институт за електрични машини, трансформатори и апарати

Република Македонија
УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ"-СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Бр. 05-20402

20. 10. 2009 год.
СКОПЈЕ

ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ ПОДДРЖКАНА АНАЛИЗА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ МАШИНИ

– научно-истражувачки проект –

Истражувачи:

Проф. д-р Лидија Петковска
В. Проф. д-р Влатко Стоилков
Доц. д-р Крсте Најденкоски
д-р Василија Шарац
Асист. м-р Златко Колонцовски
Дем. Михаил Дигаловски, дипл. ел. инж.

Главен истражувач

В. Проф. д-р Гога Цветковски


Млади истражувачи:

Сашо Мартиновски, дипл. ел. инж.
Хаџи-Манев Георги, дипл. ел. инж.
Иванов Ристе, дипл. ел. инж.
Колевска Зорица, дипл. ел. инж.
Наумовски Пеце, дипл. ел. инж.

Декан

Проф. д-р Миле Станковски

Скопје, септември 2009




Научно-истражувачкиот проект

**ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ
ЗА КОМПЈУТЕРСКИ ПОДДРЖАНА АНАЛИЗА НА
ЕЛЕКТРИЧНИТЕ МАШИНИ**

го посветуваме на
50-годишнината
од формирањето на Факултетот за електротехника и
информационски технологии во Скопје
и
60-годишнината
од формирањето на Универзитетот Св. Кирил и
Методиј во Скопје, Република Македонија

Авторите





СОДРЖИНА

| | | |
|-----------|--|-----------|
| | ПРЕДГОВОР | 1 |
| 1. | МКЕ – СОВРЕМЕНА АЛАТКА ЗА ДИЗАЈН И АНАЛИЗА НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ | 5 |
| 1.1. | ДЕФИНИЦИЈА НА ПРОБЛЕМАТИКАТА | 7 |
| 1.1.1. | ПРОБЛЕМАТИКА НА ДИЗАЈН НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ СО <i>МКЕД</i> | 7 |
| 1.1.2. | ПРОБЛЕМАТИКА НА АНАЛИЗА НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ СО <i>МКЕА</i> | 9 |
| 1.2. | МКЕ – НУМЕРИЧКА АЛАТКА | 10 |
| 1.2.1. | РЕЛЕВАНТНИ РАВЕНКИ | 10 |
| 1.2.1.1. | Магнетостатски МКЕ проблем | 12 |
| 1.2.1.2. | Временско–хармоничен МКЕ проблем | 14 |
| 1.2.2. | ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МКЕ | 16 |
| 1.2.3. | МОДЕЛИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ | 20 |
| 1.2.3.1. | Дефиниција на проблемот | 20 |
| 1.2.3.2. | Дефиниција на граничните услови | 21 |
| 1.2.3.3. | Моделирање на магнетните материјали | 21 |
| 1.2.3.4. | Моделирање на закосување на каналите– <i>квази 3D МКЕ</i> | 26 |
| 1.2.4. | МКЕ – РЕЗУЛТАТИ | 27 |
| 1.2.4.1. | Слика на магнетно поле | 28 |
| 1.2.4.2. | Магнетен флукс и опфатени флуксови | 29 |
| 1.2.4.3. | Магнетна индукција | 29 |
| 1.2.4.4. | Магнетна енергија и коенергија | 30 |
| 1.2.4.5. | Индуктивитет | 30 |
| 1.2.4.6. | Електромагнетна сила и момент | 31 |
| 1.3. | СПРЕГНАТИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДИЗАЈН И АНАЛИЗА | 31 |
| 1.3.1. | МКЕ – СПРЕГНАТИ ПОЛИЊА | 32 |
| 1.3.2. | ТЕРМО–ЕЛЕКТРОМАГНЕТЕН СПРЕГНАТ ПРОБЛЕМ | 33 |
| 2. | МКЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ СИНХРОН ДИСКОВ МОТОР СО ПЕРМАНЕНТНИ МАГНЕТИ | 35 |
| 2.1. | ОПИС НА ПРОТОТИПОТ НА СИНХРОН ДИСКОВ МОТОР | 36 |
| 2.2. | МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА СДМПМ | 39 |
| 2.2.1. | КОНСТАНТНИ ВЛЕЗНИ ПАРАМЕТРИ И ДИМЕНЗИИ | 40 |
| 2.2.2. | ГЕОМЕТРИСКИ ПАРАМЕТРИ И ДИМЕНЗИИ | 42 |
| 2.2.3. | ПАРАМЕТРИ И ДИМЕНЗИИ НА МАГНЕТНОТО КОЛО | 43 |
| 2.2.4. | ПАРАМЕТРИ И ДИМЕНЗИИ НА ЕЛЕКТРИЧНОТО КОЛО | 47 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 2.2.5. | КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЈСТВО ОПТИМАЛНО ПРОЕКТРАЊЕ НА СДМПМ СО ПОМОШ НА ГЕНЕТСКИ АЛГОРИТАМ | 49 |
| 2.3. | | 50 |
| 2.4. | ПРЕСМЕТКА НА МАГНЕТНОТО ПОЛЕ НА СДМПМ СО ПОМОШ НА МКЕ | 57 |
| 2.4.1. | МОДЕЛИРАЊЕ НА СДМПМ ЗА ПРЕСМЕТКА НА МАГНЕТНОТО ПОЛЕ | 58 |
| 2.4.1.1. | Моделирање на геометријата на СДМПМ | 58 |
| 2.4.1.2. | Дефинирање на граничните услови | 59 |
| 2.4.1.3. | Дефинирање на особините на магнетните материјали | 60 |
| 2.4.1.4. | Пресметка на магнетното поле во прототипот на СДМПМ | 63 |
| 2.4.1.5. | Пресметка на магнетното поле на оптимиран модел на СДМПМ | 67 |
| 2.4.1.6. | Пресметка на електромагнетниот момент на СДМПМ | 70 |
| 2.4.1.7. | Пресметка на моментот на забните хармоници (cogging torque) на СДМПМ | 73 |
| 3. | КОМПЛЕКСНА МКЕ АНАЛИЗА НА СИНХРОН МОТОР СО ПЕРМАНЕНТНИ МАГНЕТИ | 75 |
| 3.1. | МКЕ АНАЛИЗА НА СТАЦИОНАРЕН РЕЖИМ НА РАБОТА НА ЕКМ 90М–6 | 76 |
| 3.1.1. | ТОПОЛОГИЈА НА МОТОРОТ ЕКМ 90М–6 | 76 |
| 3.1.2. | МКЕ МОДЕЛ НА ЕКМ 90М–6 | 79 |
| 3.1.2.1. | Геометрија и материјали | 79 |
| 3.1.2.2. | Струјни оптоварувања и гранични услови | 79 |
| 3.1.2.3. | Вртење на роторот | 79 |
| 3.1.2.4. | Мрежа на конечни елементи | 80 |
| 3.1.3. | МАГНЕТНО ПОЛЕ ВО ЕКМ 90М–6 | 81 |
| 3.1.3.1. | Магнетно поле од перманентните магнети | 81 |
| 3.1.3.2. | Магнетно поле на реакцијата на индуктот | 82 |
| 3.1.3.3. | Резултантно магнетно поле | 83 |
| 3.1.4. | ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКМ 90М–6 | 84 |
| 3.1.4.1. | Магнетна индукција по пол | 85 |
| 3.1.4.2. | Просторна распределба на магнетната индукција | 86 |
| 3.1.4.3. | Магнетна коенергија | 88 |
| 3.1.5. | ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКМ–6 | 89 |
| 3.1.5.1. | Електромагнетен момент | 89 |
| 3.1.5.2. | Момент на забните хармоници (cogging torque) | 90 |
| 4. | МКЕ АНАЛИЗА НА ЕДНОФАЗЕН СИНХРОН МОТОР СО ПЕРМАНЕНТНИ МАГНЕТИ | 93 |
| 4.1. | ЕДНОФАЗЕН СИНХРОН МОТОР СО ПЕРМАНЕНТНИ МАГНЕТИ SPM-25/PM ВО СТАЦИОНАРЕН РЕЖИМ НА РАБОТА | 94 |
| 4.1.1. | КОНСТРУКЦИЈА НА Е-СМПМ | 94 |
| 4.1.1.1. | Статор | 95 |
| 4.1.1.2. | Намотка | 95 |
| 4.1.1.3. | Ротор | 96 |
| 4.1.2. | МКЕ АНАЛИЗА НА Е-СМПМ | 96 |
| 4.1.2.1. | Мрежа на конечни елементи во SPM-25/PM | 97 |
| 4.1.2.2. | Магнетно поле во SPM-25/PM | 98 |
| 4.1.2.3. | МКЕ карактеристики на SPM-25/PM | 103 |

| | | | |
|-----|-----------|---|------------|
| 49 | 5. | МКЕ ЗА АНАЛИЗА НА КОЛЕКТОРСКИ МОТОР СО ПЕРМАНЕНТИ МАГНЕТИ | 109 |
| 50 | 5.1. | ОПИС НА КОЛЕКТОРСКИОТ МОТОР СО ПЕРМАНЕНТИ МАГНЕТИ | 110 |
| 57 | 5.2. | МОДЕЛИРАЊЕ НА КМПМ ЗА ПРЕСМЕТКА НА МАГНЕТНОТО ПОЛЕ | 113 |
| 58 | 5.2.1. | МОДЕЛИРАЊЕ НА ГЕОМЕТРИЈАТА НА КМПМ | 113 |
| 59 | 5.2.2. | ДЕФИНИРАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ УСЛОВИ | 114 |
| 60 | 5.2.3. | ДЕФИНИРАЊЕ НА ОСОБИНИТЕ НА МАГНЕТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ | 115 |
| 63 | 5.3. | ПРЕСМЕТКА НА МАГНЕТНОТО ПОЛЕ НА КОЛЕКТОРСКИОТ МОТОР СО ПЕРМАНЕНТИ МАГНЕТИ | 118 |
| 67 | 5.3.1. | АНАЛИЗА НА МАГНЕТНОТО ПОЛЕ | 118 |
| 70 | 5.3.2. | ПРЕСМЕТКА И АНАЛИЗА НА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ | 120 |
| 73 | 5.3.2.1. | Пресметка и анализа на магнетниот флукс | 120 |
| | 5.3.2.2. | Пресметка и анализа на магнетната индукција во воздушниот зрај | 121 |
| 75 | 5.3.3. | ПРЕСМЕТКА И АНАЛИЗА НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ | 123 |
| | 5.3.3.1. | Пресметка и анализа на електромагнетниот момент | 123 |
| | 5.3.3.2. | Пресметка и анализа на пулзирачкиот момент | 124 |
| 76 | 6. | МКЕ АНАЛИЗА НА ТРИФАЗЕН АСИНХРОН МОТОР СО FLUX 2D | 127 |
| 79 | 6.1. | ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ FLUX2D ЗА МКЕ АНАЛИЗА | 128 |
| 79 | 6.1.1. | ПРЕТ-ПРОЦЕСОР | 129 |
| 80 | 6.1.2. | ПРОЦЕСОР | 137 |
| 81 | 6.1.3. | ПОСТ-ПРОЦЕСОР | 138 |
| 81 | 6.2. | МКЕ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА НА ТРИФАЗЕН АСИНХРОН МОТОР | 138 |
| 82 | 6.2.1. | АНАЛИЗА НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА МАГНЕТНОТО ПОЛЕ | 139 |
| 83 | 6.2.2. | АНАЛИЗА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ | 141 |
| 84 | 6.2.2.1. | Магнетна индукција | 141 |
| 85 | 6.2.2.2. | Електромагнетен момент | 143 |
| 86 | 6.2.2.3. | Моќност од мрежа | 145 |
| 88 | 6.2.2.4. | Струја во статорските намотки | 146 |
| 89 | 7. | МКЕ АНАЛИЗА НА ТРИФАЗЕН АСИНХРОН МОТОР СО FEMM | 147 |
| 90 | 7.1. | ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ FEMM ЗА МКЕ АНАЛИЗА | 147 |
| 93 | 7.1.1. | МОДЕЛИРАЊЕ НА ГЕОМЕТРИЈАТА | 148 |
| | 7.1.2. | ИЗБОР НА МАТЕРИЈАЛИТЕ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗВЕДБА НА МОТОРОТ | 149 |
| 94 | 7.1.3. | ПРОЦЕСОР – ПРЕСМЕТКА НА МАГНЕТНОТО ПОЛЕ ВО ТРИФАЗЕН АСИНХРОН МОТОР | 154 |
| 94 | 7.1.4. | ПОСТ-ПРОЦЕСОР – ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ | 155 |
| 95 | 7.2. | МКЕ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА НА ТРИФАЗЕН АСИНХРОН МОТОР ВО FEMM | 156 |
| 96 | 7.2.1. | АНАЛИЗА НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА МАГНЕТНОТО ПОЛЕ | 156 |
| 97 | 7.2.2. | АНАЛИЗА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ | 158 |
| 98 | 7.2.2.1. | Магнетна индукција | 158 |
| 103 | | | |

| | | |
|------------|--|------------|
| 8. | МКЕ АНАЛИЗА НА ЕДНОФАЗЕН АСИНХРОН МОТОР СО ЗАСЕЧЕНИ ПОЛОВИ СО FEMM | 161 |
| 8.1. | ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕТОДОТ НА КОНЕЧНИ ЕЛЕМЕНТИ - МКЕ | 162 |
| 8.2. | МКЕ – МАГНЕТОСТАТСКИ ПРИСТАП | 163 |
| 8.2.1. | ПРЕТПРОЦЕСИРАЊЕ – МОДЕЛИРАЊЕ НА МОТОРОТ ЗА ПРИМЕНА НА МКЕ | 164 |
| 8.2.1.1. | Вчитување на точната геометрија на моторот АКО-16 Генерирање на мрежата на конечни елементи | 165 |
| 8.2.1.2. | Дефинирање на граничните услови | 166 |
| 8.2.1.3. | Вчитување на карактеристиките на материјалите | 166 |
| 8.2.1.4. | Вчитување на струјните оптоварувања на возбудната намотка на статорот | 169 |
| 8.2.1.5. | Вчитување на струјните оптоварувања во кусоврзаниот прстен на статорот | 169 |
| 8.2.1.6. | Вчитување на струјните оптоварувања на роторот | 171 |
| 8.2.1.7. | Моделирање на вртењето на роторот | 173 |
| 8.2.1.8. | Моделирање на лизгањета | 177 |
| 8.2.1.9. | Моделирање на закосувањето на каналите на роторот | 178 |
| 8.2.2. | ПРОЦЕСИРАЊЕ – ПРЕСМЕТКА НА МАГНЕТНОТО ПОЛЕ ВО МОТОРОТ АКО-16 | 180 |
| 8.2.3. | ПОСТПРОЦЕСИРАЊЕ | |
| 9. | МКЕ ЗА МУЛТИФИЗИЧКА ТЕРМАЛНА АНАЛИЗА НА ВИСОКОБРЗИНСКА ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА СО ПЕРМАНЕНТНИ МАГНЕТИ | 189 |
| 9.1. | КОРИСТЕНИ МЕТОДИ | 192 |
| 9.1.1. | ДВОДИМЕНЗИОНАЛЕН АКСИСИМЕТРИЧЕН НУМЕРИЧКИ МУЛТИФИЗИЧКИ МОДЕЛ | 193 |
| 9.1.2. | ТРИДИМЕНЗИОНАЛЕН МОДЕЛ НА ТОПЛИНСКИ ТРАНСФЕР | 196 |
| 9.1.3. | МЕТОД НА ТЕРМАЛНО ПОЛЕ | 198 |
| 9.2. | РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕРМИЧКИТЕ ПРЕСМЕТКИ И НИВНА АНАЛИЗА | 200 |
| 9.2.1. | РЕЗУЛТАТИ НА ЗАГУБИТЕ ВО ЕЛЕКТРИЧНАТА МАШИНА | 193 |
| 9.2.2. | РЕЗУЛТАТИ ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ ВО МАШИНАТА | 201 |
| 9.2.3. | ВЕРИФИКАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ | 205 |
| 10. | ПРИМЕНА НА МКЕ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ И ТОПЛИНСКИ ПРОЦЕСИ ВО ТРАНСФОРМАТОРИ | 209 |
| 10.1. | ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ СИЛИ ВО ТРИФАЗЕН ТРАНСФОРМАТОР | 211 |
| 10.1.1. | МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ НА ТРАНСФОРМАТОРОТ | 211 |
| 10.1.2. | МАТЕМАТИЧКА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА МКЕ ПРЕСМЕТКА НА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИТЕ СИЛИ ПРИ КУСА ВРСКА | 213 |
| 10.1.3. | АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ | 213 |
| 10.1.3.1. | Истражување на новите модели на намотки | 216 |
| 10.1.3.2. | Распределба на електромагнетното поле | 220 |
| 10.1.3.3. | Распределба на електромагнетните сили | 223 |
| 10.1.3.4. | Анализа на електромагнетните сили во моделите | 227 |
| 10.2. | ТЕМПЕРАТУРНА ПРЕСМЕТКА НА ТРАНСФОРМАТОР | 228 |
| 10.2.1. | КАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕТОДОТ НА КОНЕЧНИ ЕЛЕМЕНТИ (МКЕ) | 228 |

| | | |
|-----|---|------------|
| | 10.2.2. МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ТОПЛИНСКИ ПОЛИЊА СО ПОМОШ НА МКЕ | 230 |
| 161 | 10.2.3. ANSYS ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ ЗА ПРЕСМЕТКА И АНАЛИЗА НА ТОПЛИНСКИ ПРОЦЕСИ | 232 |
| 162 | 10.2.3.1. Дефиниција на стационарни топлински процеси | 233 |
| 163 | 10.2.3.2. Дефиниција на преодни топлински процеси | 234 |
| 164 | 10.2.4. ANSYS МОДЕЛ НА ТРАНСФОРМАТОР И ПРЕСМЕТКА НА ТЕМПЕРАТУРНО ПОЛЕ | 234 |
| 165 | 10.2.4.1. Формирање на модел за анализа на топлинските појави | 235 |
| 166 | 10.2.4.2. Дефинирање на оптоварувањето и МКЕ решение | 244 |
| 166 | 10.2.5. МКЕ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА | 245 |
| 169 | 11. MATLAB/SIMULINK – СОВРЕМЕНА АЛАТКА ЗА ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ МАШИНИ | 253 |
| 169 | 11.1. МОДЕЛИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КОМПОНЕНТИ | 255 |
| 171 | 11.2. АЛАТКИ ЗА ДИНАМИЧКИ СИМУЛАЦИИ | 256 |
| 173 | 11.3. ВОВЕД ВО ПРОГРАМСКИОТ ПАКЕТ MATLAB/Simulink | 257 |
| 177 | 11.3.1. АКТИВИРАЊЕ НА SIMULINK | 257 |
| 178 | 11.3.2. ИЗБОР НА МЕТОДИ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА | 263 |
| 180 | 12. АНАЛИЗА НА ДИНАМИЧКИ РЕЖИМИ НА РАБОТА НА СИНХРОН ДИСКОВ МОТОР СО ПЕРМАНЕНТНИ МАГНЕТИ | 265 |
| 189 | 12.1. ДИНАМИЧКИ МОДЕЛ НА СДМПМ | 265 |
| 192 | 12.1.1. МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ НА СДМПМ | 266 |
| 193 | 12.1.2. ПАРАМЕТРИ НА СДМПМ – ОТПОРНОСТИ И РЕАКТАНСИ | 267 |
| 196 | 12.1.3. ФУНКЦИОНАЛНА СИМУЛАЦИСКА ШЕМА НА СДМПМ | 269 |
| 198 | 12.2. ДИНАМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СДМПМ | 271 |
| 200 | 12.2.1. ДИНАМИКА НА СДМПМ ПРИ ЗАЛЕТУВАЊЕ ВО ПРАЗЕН $\hat{\Omega}$ | 271 |
| 205 | 12.2.2. ДИНАМИКА НА СДМПМ ПРИ ЗАЛЕТУВАЊЕ СО ОПТОВАРУВАЊЕ | 272 |
| 209 | 13. АНАЛИЗА НА ДИНАМИЧКИ РЕЖИМИ НА РАБОТА НА СИНХРОН МОТОР СО ПЕРМАНЕНТНИ МАГНЕТИ | 275 |
| 211 | 13.1. ДИНАМИЧКИ МОДЕЛ НА МОТОРОТ ЕКМ 90М-6 | 275 |
| 213 | 13.1.1. МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ НА СМПМ | 276 |
| 216 | 13.1.2. ПАРАМЕТРИ НА СМПМ – ОТПОРНОСТИ И РЕАКТАНСИ | 277 |
| 216 | 13.1.3. ФУНКЦИОНАЛНА СИМУЛАЦИСКА ШЕМА НА ЕКМ 90М-6 | 279 |
| 220 | 13.2. ДИНАМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКМ 90М-6 | 279 |
| 223 | 13.2.1. ДИНАМИКА НА СМПМ ПРИ ЗАЛЕТУВАЊЕ ВО ПРАЗЕН $\hat{\Omega}$ | 280 |
| 227 | 13.2.2. ДИНАМИКА НА СДМПМ ПРИ ЗАЛЕТУВАЊЕ СО ОПТОВАРУВАЊЕ | 281 |
| 228 | 14. ДИНАМИЧКИ РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ЕДНОФАЗЕН СИНХРОН МОТОР СО ПЕРМАНЕНТНИ МАГНЕТИ | 283 |
| 228 | 14.1. РАЗВОЈ НА СИМУЛАЦИСКИ МОДЕЛ НА SMP-25/PM | 284 |
| 228 | 14.2. ДИНАМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРОТ SMP-25/PM | 287 |
| 228 | 14.2.1. ЗАЛЕТУВАЊЕ ВО ПРАЗЕН $\hat{\Omega}$ НА МОТОРОТ SMP-25/PM | 287 |
| 228 | 14.2.2. ЗАЛЕТУВАЊЕ НА ОПТОВАРЕН МОТОР SMP-25/PM | 290 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 15. | ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА НА ЧЕКОРЕН МОТОР | 293 |
| 15.1. | ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ЧЕКОРНите МОТОРИ | 294 |
| 15.1.1. | ЧЕКОРНИ РЕЛУКТАНТНИ МОТОРИ | 295 |
| 15.1.2. | ЧЕКОРНИ МОТОРИ СО ПЕРМАНЕНТИ МАГНЕТИ | 296 |
| 15.1.3. | ХИБРИДНИ ЧЕКОРНИ МОТОРИ | 297 |
| 15.1.4. | ПРИМЕНА НА ЧЕКОРНите МОТОРИ | 301 |
| 15.2. | ОСНОВНА ТЕОРИЈА НА ДИНАМИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧЕКОРНите МОТОРИ | 301 |
| 15.3. | СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ MATLAB-SIMULINK | 305 |
| 15.3.1. | СИМУЛАЦИЈА НА ХИБРИДЕН ЧЕКОРЕН МИКРОМОТОР СО ПОМОШ НА СОФТВЕРСКИОТ ПАКЕТ MATLAB-SIMULINK | 307 |
| 15.3.2. | СИМУЛАЦИЈА НА ЧЕКОРНИОТ МОТОР | 311 |
| 16. | ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА НА ЕДНОФАЗЕН АСИНХРОН МОТОР СО ЗАСЕЧЕНИ ПОЛОВИ АКО-16 | 321 |
| 16.1. | РАЗВОЈ НА МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ НА ЕФАМЗП | 294 |
| 16.2. | РАЗВОЈ И ПРИМЕНА НА СИМУЛАЦИОНИОТ МОДЕЛ НА АСИНХРОН МОТОР СО ЗАСЕЧЕНИ ПОЛОВИ ТИП АКО-16 | 326 |
| 16.2.1. | СИМУЛИНК-МОДЕЛ НА ПРОТОТИПОТ АКО-16 | 295 |
| 16.2.2. | РЕЗУЛТАТИ | 329 |
| 16.3. | ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА НА ПРОТОТИПОТ АКО-16 | 330 |
| 16.3.1. | ДИНАМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ЗАЛЕТУВАЊЕ ВО ПРАЗЕН ОД | 330 |
| 16.3.2. | ДИНАМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ЗАЛЕТУВАЊЕ ДО НОМИНАЛНО ОПТОВАРУВАЊЕ | 334 |
| 17. | ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА НА ТРИФАЗЕН ТРАНСФОРМАТОР | 339 |
| 17.1. | РАЗВОЈ И ИЗВЕДБА НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ТРИФАЗЕН ТРАНСФОРМАТОР | 339 |
| 17.1.1. | РАВЕНКИ НА МАГНЕТНИТЕ ФЛУКСЕВИ НА ТРАНСФОРМАТОРОТ | 339 |
| 17.1.2. | РАВЕНКИ НА НАПОННИТЕ НА ТРАНСФОРМАТОРОТ | 341 |
| 17.1.3. | ЕКВИВАЛЕНТНА ШЕМА НА ТРАНСФОРМАТОРОТ | 342 |
| 17.1.4. | СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ЕДНОФАЗЕН ТРАНСФОРМАТОР | 343 |
| 17.2. | СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ТРИФАЗЕН ТРАНСФОРМАТОР ВО MATLAB/SIMULINK | 346 |
| 17.2.1. | КРАТОК ОСВРТ КОН СИМУЛАЦИОНИОТ МОДЕЛ НА ТРИФАЗЕН ТРАНСФОРМАТОР И ОБЈАСНУВАЊЕ НА НЕГОВИОТ НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ | 349 |
| 17.3. | ТРАНЗИЕНТНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРАНСФОРМАТОРОТ ПРИ РАЗЛИЧНИ РЕЖИМИ НА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО РАБОТА | 350 |
| 17.3.1. | ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТРАНСФОРМАТОРОТ НА МРЕЖА ПРИ НОМИНАЛЕН НАПОН БЕЗ ОПТОВАРУВАЊЕ | 350 |
| 17.3.2. | ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТРАНСФОРМАТОРОТ НА МРЕЖА ПРИ НОМИНАЛЕН НАПОН СО НОМИНАЛНО ОПТОВАРУВАЊЕ | 355 |
| 17.3.3. | ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТРАНСФОРМАТОРОТ НА МРЕЖА ПРИ ОБИД НА КУСА ВРСКА СО СНИЖЕН НАПОН | 360 |
| 17.3.4. | ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТРАНСФОРМАТОРОТ НА МРЕЖА ПРИ ХАВАРИСКА КУСА ВРСКА СО НОМИНАЛЕН НАПОН | 363 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| 18. | ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКИ СИСТЕМИ | 365 |
| 18.1. | ВИДОВИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ И НИВНО ПОВРЗУВАЊЕ СО МРЕЖА | 366 |
| 18.1.1. | МЕКО ПУШТАЊЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ ПРИКЛУЧЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА | 366 |
| 18.1.2. | ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ СО ПРОМЕНЛИВА БРЗИНА | 367 |
| 18.1.2.1. | Асинхрони ветрогенератори со кафезен ротор | 367 |
| 18.1.2.2. | Асинхрони ветрогенератори со намотан ротор | 370 |
| 18.1.2.3. | Синхрони ветрогенератори | 371 |
| 18.1.3. | ЕКВИВАЛЕНТНА ШЕМА НА ТРАНСФОРМАТОРОТ | 342 |
| 18.1.4. | СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ЕДНОФАЗЕН ТРАНСФОРМАТОР | 343 |
| 18.2. | МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКИ СИСТЕМИ СО ПРОМЕНЛИВА БРЗИНА | 373 |
| 18.2.1. | ОПИС НА УПОТРЕБЕНИТЕ БЛОКОВИ | 374 |
| 18.2.1.1. | Блок за управување на напонскиот инвертор | 376 |
| 18.2.2. | СИМУЛАЦИЈА НА МОДЕЛОТ | 380 |
| 18.2.2.1. | Брзина на ветер | 380 |
| 19. | АНАЛИЗА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКИ СИСТЕМ СО АСИНХРОНИ ГЕНЕРАТОРИ ПО АНАЛИТИЧКИ ПАТ | 383 |
| 19.1. | КЛАСИЧЕН ПРИКАЗ НА СТАЦИОНАРНА СОСТОЈБА НА АСИНХРОНА МАШИНА | 385 |
| 19.1.1. | ГЕНЕРИРАНА МОЌНОСТ | 388 |
| 19.1.2. | ПРИКАЖУВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ НА АСИНХРОНИОТ ГЕНЕРАТОР | 390 |
| 19.1.3. | КАРАКТЕРИСТИКИ НА АСИНХРОНАТА МАШИНА КОЈА РАБОТИ КАКО ГЕНЕРАТОР ПОВРЗАН НА ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА | 391 |
| 19.1.4. | АСИНХРОН ГЕНЕРАТОР СО ГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ | 394 |
| 19.1.5. | ДВОЈНО НАПОЈУВАНИ АСИНХРОНИ ГЕНЕРАТОРИ | 395 |
| 19.2. | АСИНХРОНИ ГЕНЕРАТОРИ СО САМОВОЗБУДА | 396 |
| 19.2.1. | ПЕРФОРМАНСИ НА АСИНХРОНИОТ ГЕНЕРАТОР СО САМОВОЗБУДА | 396 |
| 19.2.2. | МАТЕМАТИЧКИ ОПИС НА САМОВОЗБУДУВАЧКИОТ ПРОЦЕС | 399 |
| 19.2.3. | СЕРИСКИ КОНДЕНЗATORИ И ЗАСИЛЕНА ВОЗБУДА НА АСИНХРОНИОТ ГЕНЕРАТОР | 404 |
| 19.3. | АСИНХРОНИ ГЕНЕРАТОРИ СО НАМОТАН РОТОР | 405 |
| 19.3.1. | РАВЕНКИ НА СТАЦИОНАРНА СОСТОЈБА | 408 |
| 19.3.2. | ЕКВИВАЛЕНТНО ЕЛЕКТРИЧНО КОЛО | 410 |
| 19.3.3. | РАБОТА ПРИ ПОВРЗУВАЊЕ СО ЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА | 413 |
| 19.3.4. | САМОСТОЈНА РАБОТА НА СИНХРОН ГЕНЕРАТОР СО НАМОТАН РОТОР | 414 |
| 19.3.5. | ПРЕГЛЕД | 417 |
| 20. | КОМПЈУТЕРСКА АНАЛИЗА НА ЕНЕРГИЈАТА НА ВЕТРОТ | 419 |
| 20.1. | ПРЕГЛЕД НА СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕНЕРГИЈАТА НА ВЕТРОТ | 421 |
| 20.1.1. | HOMIER | 421 |
| 20.1.2. | HYBRID 2 | 422 |
| 20.1.3. | RETSCREEN | 423 |
| 20.1.4. | КРАТОК ПРЕГЛЕД | 424 |
| 20.2. | ОПИС НА СОФТВЕРСКАТА АЛАТКА RETSCREEN | 425 |
| 20.2.1. | МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ | 426 |

| | | |
|----------------------|--|------------|
| 20.2.1.1. | Физичко моделирање | 426 |
| 20.2.2. | РАСПРЕДЕЛБА НА ВЕТРОТ | 427 |
| 20.2.3. | КРИВА НА ЕНЕРГИЈАТА | 428 |
| 20.2.4. | ПРЕСМЕТКА НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕНЕРГИЈА | 428 |
| 20.2.4.1. | Несведена произведена енергија | 429 |
| 20.2.4.2. | Бруто произведена енергија (сведена енергија) | 429 |
| 20.2.4.3. | Испорачана обновлива енергија | 429 |
| 20.2.4.4. | Собрана обновлива енергија | 430 |
| 20.2.4.5. | Стапка на апсорпција и предадена обновлива енергија | 430 |
| 20.2.4.6. | Вишок на обновлива енергија | 431 |
| 20.3. | ВЛЕЗНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ЕНЕРГИЈАТА НА ВЕТРОТ ОД АСПЕКТ НА ГЕНЕРАТОРОТ | 432 |
| 20.3.1. | ЕНЕРГИЈАТА СОДРЖАНА ВО ВЕТРОТ | 433 |
| 20.3.2. | ГУСТИНА НА ВОЗДУХОТ | 433 |
| 20.3.3. | ДИЈАМЕТАРОТ НА ТУРБИНАТА | 435 |
| 20.3.4. | БРЗИНА НА ВЕТЕРОТ | 437 |
| 20.4. | СИМУЛАЦИЈА И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРИМЕНА НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ | 438 |
| 20.5. | ОПШТА ОЦЕНКА НА СОФТВЕРСКИТЕ РЕШЕНИЈА | 444 |
| БИБЛИОГРАФИЈА | | 445 |
| РЕФЕРЕНЦИ | | 459 |